

Службен весник

на Република Македонија

Број 133

19 јули 2016, вторник

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3271. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската Комисија (*).....	2	3274. Одлука за одобрување на Годишниот финансиски извештај со завршната сметка за 2015 година, Ревизорскиот извештај и Годишниот извештај за работа за 2015 година на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје.....	3
3272. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој.....	2	3275. Одлука за пренесување во сопственост на недвижна ствар на Општина Радовиш.....	3
3273. Одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија.....	3	3276. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги ЛОИС – ГЕМС-ТОНЕ увоз-извоз ДООЕЛ с. Стрелци, Кичево на локалитетот “Пополчани“, Општина Кичево.....	4

	Стр.		Стр.
3277. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на преливен орган (канал) Петрова река јаловиште бр.3 П Фаза на рудник Саса и обиколен тунел на хидројаловиште бр.4 на рудник Саса КО Саса Општина Македонска Каменица	4	(стара ознака Р-102) Опае-Станчик-граница со Косово“ на минерална суровина – варовник на Јавното претпријатие за државни патишта на локалитетот „Езерски рид“, Општина Липково	5
3278. Одлука за едностран раскин на Договорот за давање концесија на рибни за организирање рекреативен риболов со бр. 08-310/1 од 12.01.2012 година на риболовниот ревер „Црна Река 1“	5	3280. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година	6
3279. Одлука за доделување на концесија за експлоатација за потребите за изградба на регионален пат „Р 29272		3281. Упатство за дополнување на Упатството за начинот на однесување и меѓусебните односи на полициските службеници	7
		3282. Оглас од Совет на јавните обвинители на Република Македонија	7
		Огласен дел	1-56

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3271.

Врз основа на член 5 став (3) од Законот за Царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/03, 69/04, 10/08, 160/08, 35/10, 11/12, 93/13, 44/15, 81/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.6.2016 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА(*)

Член 1

Во Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската Комисија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/14, 65/14, 113/14, 157/14, 17/15, 67/15, 126/15, 177/15, 2/16 и 68/16), во членот 1 во ставот (2) по бројот „338“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по Прилогот 339 се додаваат три нови Прилози: 340, 341 и 342, кои се составен дел на оваа уредба.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4714/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3272.

Врз основа на член 101 став (7) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16 и 120/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.7.2016 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИДОТ НА АКТИВНОСТИ, МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС ПО АКТИВНОСТИ, КОРИСНИЦИТЕ, СУБЈЕКТИТЕ КОИ УЧЕСТВУВААТ ВО ПОСТАПКАТА, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКАТА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

Член 1

Во Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/13, 181/13, 1/14, 23/14, 136/14, 157/14, 139/15 и 215/15), во членот 4 став 4 по алинејата 20 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова алинеја 21 која гласи:

- „Фестивал на грозјето“ – с. Бојане, Скопје.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5630/1
13 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

(*) Со оваа Уредба се врши усогласување со Регулациите на Комисијата на ЕУ за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура, CELEX бр. 32016R0137, 32016R0283, 32016R0302.

3273.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 44/15, 193/15, 226/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.7.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со електронско јавно надавање да се отуѓи градежно земјиште сопственост на Република Македонија во вкупна површина од 2973м², кое претставува Г.П. бр.2.21, составена од К.П. бр.3666 КО Сингелик-1, запишана во Имотен лист бр.5457 и К.П. бр.3669/15 КО Сингелик-1, запишана во Имотен лист бр.24733, согласно Детален урбанистички план за дел од УЗ „Мацари 2“, УБ 5, усвоен со Одлука на Совет на Општина Гази Баба бр.07-3980/14 од 26.10.2011 година, за изградба на објекти со намена на градба В3-Јавни институции - ДК-Дом на култура и компатибилни класи на намена Б1, Б2, Б4, В4 и Д3.

Врз основа на согласноста број 52-4038/3, од 15.4.2016 година на Министерство за култура на Република Македонија со која се откажало од потребата за изградба на градби од јавен интерес утврдени со закон.

Член 2

Оваа одлука да ја спроведе општина Гази Баба, согласно Одлуката за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за општина Гази Баба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/12).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4615/1
13 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3274.

Врз основа на член 60-г став (2) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14,97/15, 152/15, 27/16 и 31/16), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје на седницата одржана на 6.7.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ СО ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 2015 ГОДИНА, РЕВИЗОРСКИОТ ИЗВЕШТАЈ И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА ЗА 2015 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ ВО ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА М-НАВ АД СКОПЈЕ**

1. Со оваа одлука се одобрува Годишниот финансиски извештај со завршната сметка за 2015 година, бр. 05-324/1 од 10.3.2016 година, Ревизорскиот извештај бр.02-601/2 од 6.5.2016 година и Годишниот извештај за работа за 2015 година бр.02-601/3 од 6.5.2016 година на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје, донесени од Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седниците одржани на 10.3.2016 година и на 6.5.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4705/1
6 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3275.

Согласно член 13 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.7.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА
НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Член 1

Со оваа одлука на општина Радовиш и се пренесува недвижна ствар - објект, сопственост на Република Македонија во село Злеово, запишана на Имотен Лист бр. 40 за КО Злеово, на КП 4688 со површина од 292м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4904/1 Заменик на претседателот
13 јули 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3276.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 120/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.7.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА, УГОСТИТЕЛСТВО И УСЛУГИ ЛОИС – ГЕМСТОНЕ УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ С. СТРЕЛЦИ, КИЧЕВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПОПОЛЧАНИ“, ОПШТИНА КИЧЕВО

1. На Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги ЛОИС – ГЕМСТОНЕ увоз-извоз ДООЕЛ с. Стрелци, Кичево се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот “Пополчани“, Општина Кичево, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7 493 645	4 592 147
T-2	7 494 065	4 592 145
T-3	7 494 064	4 591 696
T-4	7 493 836	4 591 718
T-5	7 493 645	4 591 972

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P= 0.157809 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4966/1 Заменик на претседателот
13 јули 2016 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3277.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.7.2016 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ПРЕЛИВЕН
ОРГАН (КАНАЛ) ПЕТРОВА РЕКА ЈАЛОВИШТЕ БР.3
II ФАЗА НА РУДНИК САСА И ОБИКОЛЕН ТУНЕЛ
НА ХИДРОЈАЛОВИШТЕ БР.4 НА РУДНИК САСА КО
САСА ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба на прели-
вен орган (канал) Петрова река јаловиште бр.3 II Фаза
на рудник Саса и обиколен тунел на хидројаловиште
бр.4 на рудник Саса КО Саса, општина Македонска Ка-
меница.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 11,7м², ги
има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1802/2-дел	Саса	Река	камењар	0
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат:				12674м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 42-5042/1
13 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3278.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за рибар-
ство и аквакултура („Службен весник на Република
Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,
116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 44 став 3 од За-
конот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12,
144/14, 33/15, 104/15 и 215/15) Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 13.7.2016 го-
дина, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИ ЗА ОРГАНИЗИ-
РАЊЕ РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ СО БР. 08-310/1
ОД 12.01.2012 ГОДИНА НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР
„ЦРНА РЕКА 1“**

Член 1

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот
за давање концесија на риби за организирање рекреати-
вен риболов на риболовниот ревер „Црна Река 1“
бр.08-310/1 од 12.1.2012 година, склучен помеѓу Вла-
дата на Република Македонија како Концедент и ЗРСР
„Долина на рибите“- Демир Хисар, како Концесионер,
поради тоа што концесионерот не ги спроведува мер-
ките предвидени во риболовната основа, годишниот
план и член 4 од Договорот за давање концесија на ри-
би за организирање рекреативен риболов бр. 08-310/1
од 12.1.2012 година.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен
спор пред Управниот суд на Република Македонија, во
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 42-5160/1
13 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3279.

Врз основа на член 40-а став (9) од Законот за ми-
нерални суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16 и 120/16), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 13.7.2016 го-
дина, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА РЕ-
ГИОНАЛЕН ПАТ „Р 29272 (СТАРА ОЗНАКА Р-102)
ОПАЕ-СТАНЧИК-ГРАНИЦА СО КОСОВО“ НА
МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЈАВ-
НОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЕЗЕРСКИ РИД“, ОПШТИНА
ЛИПКОВО**

1. На Јавното претпријатие за државни патишта се
доделува концесија за експлоатација за потребите за
изградба на регионален пат „Р 29272 (стара ознака Р-

102) Опае-Станчиќ-граница со Косово“ на минерална суровина – варовник на локалитетот „Езерски рид“, општина Липково, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7546756	4673198
T-2	7546673	4673232
T-3	7546642	4673288
T-4	7546664	4673316
T-5	7546703	4673327
T-6	7546718	4673319
T-7	7546829	4673464
T-8	7546904	4673423
T-9	7546920	4673339
T-10	7546872	4673276

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.038686 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука е до 28.2.2019 година.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5520/1
13 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3280.

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 209/15), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16 и 120/16), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13, 151/14, 193/15, 213/15 и 39/16), член 12 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15 и 39/16) и член 53 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.7.2016 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2016 ГОДИНА

I

Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.2/16, 68/16, 71/16, 90/16, 100/16, 112/16 и 121/16) во делот I во табелата во број на мерка 1 износот „2.000.000.000“ се заменува со износот „1.997.000.000“.

Во табелата по мерката 11. се додава нов поднаслов и нова мерка 12. кои гласат:

Мерки за стабилизација на пазарите на земјоделски производи		
12.	Финансиска поддршка за складирање на пченица од домашно производство од реколта 2016 година	3.000.000

II

Во делот II во воведната реченица износот „2.000.000.000“ се заменува со износот „1.997.000.000“.

III

По делот XII се додава нов дел XII-а кој гласи:

„XII-а

Средствата од дел I мерка 12 од оваа програма во износ од 3.000.000 денари се наменети за финансиска поддршка за складирање на пченица од домашно производство од реколта 2016 година.

Корисници на средствата од дел I мерка 12 од оваа програма се земјоделски стопанства евидентирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства кои имаат пријавена површина со пченица согласно подмерката 1.1. од оваа програма и ја имаат предадено пченицата на складиштење кај складиштарите во период од 1 јули до 31 август 2016 година.“

IV

Во делот XIV по ставот 5 се додава нов став 6 кој гласи:

„Крајниот рок за поднесување на барања за мерката 12. од оваа програма е 15.09.2016 година.“

V

Во делот XV во табелата по мерката 11. се додава нов ред кој гласи:

12.		декември 2016
-----	--	---------------

VI

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5699/1
13 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

3281.

Врз основа на член 128 став (1) алинеја 9 од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16 и 120/16), министерот за внатрешни работи донесе

УПАТСТВО ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НА- ЧИНОТ НА ОДНЕСУВАЊЕ И МЕЃУСЕБНИТЕ ОДНОСИ НА ПОЛИЦИСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Член 1

Во Упатството за начинот на однесување и меѓусебните односи на полициските службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 65/07), во членот 25 по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:

„(2) Полициските службеници од ставот (1) на овој член кои сакаат да патуваат во странство заради приватна потреба поднесуваат барање во писмена форма до непосредниот раководен полициски службеник заради добивање одобрение за патување во странство.

(3) Во случај на одбивање на барањето од ставот (2) на овој член, причините за тоа писмено се образложуваат од страна на непосредниот раководен полициски службеник.“

Член 2

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13.1.1-43319/1
13 јули 2016 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Митко Чавков, с.р.**

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3282.

Советот на јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07), објавува

О Г Л А С ЗА ИЗБОР НА

I

1. Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Скопје.

Сите кандидати за избор на јавни обвинители освен условите предвидени во член 44, 45 и 46 од Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр. 150/07) и Законот за измени и дополнување на Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр. 111/08), потребно е како посебен услов да исполнуваат:

I. Кандидатите за избор на Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Скопје потребно е како посебен услов да имаат работно искуство од најмалку пет години стаж како јавен обвинител, со потврдени резултати во работата.

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар, уверение за државјанство и лекарско уверение (двете да не се постари од шест месеци од денот на нивното издавање), доказ за работен стаж, диплома или уверение за завршен Правен факултет и потврда за положен правосуден испит во оригинал или заверено на нотар, да ги достават до Советот на јавните обвинители на Република Македонија на ул. „Кеј Димитар Влахов“ бр.4, V спрат во рок од 15 дена од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Приемот на документи е секој работен ден од 8:30 до 16:00 часот.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Бр. 08-156/1
18 јули 2016 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Петар Аневски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016133